



HP TOUCHSMART IQ800

Од "HP" доаѓа нова и помоќна серија на компјутери, кај кои целиот хардвер е сместен во екранот, кој е чувствителен на допир. TouchSmart IQ800 изгледа фантастично и нуди доволно можности и за корисниците на кои им се потребни поголеми перформанси. Да почнеме од екранот, кај кој во невообичаената дијагонала од 25,5-инчи инженерите на "HP" внесоа резолуција од 1.920x1.200 пиксели. Екранот е чувствителен на допир, а компјутерот доаѓа со неколку апликации специјално развиени за него.



Што се однесува до останатите спецификации, претставени се два различни модела: TouchSmart IQ804 и IQ816. Двата модела имаат вграден ТВ-приемник, веб-камера и поддршка за Bluetooth. IQ816 има и блуреј читач, ДВД режач, графичка картичка GeForce 9600M GS и Intel Core 2 Duo T8100 процесор, кој работи при такт од 2.10 GHz. Послабиот модел има малку послаб процесор и покрај повисокиот работен такт: Core 2 Duo T5850 2.16 GHz, како и графичка картичка 9.300M GS.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добениот CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање, вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состанување на годишна сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ги добивате сите податоци со одмаќен датум шифри.

Користете ја нашата веб-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**
1 P-РЕГИСТАР + **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доцниот,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ
12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка
со преку
300
страници и
16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО
2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН


Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

CANON 5D MARK II

Mark II има фул фрејм CMOS сензор со резолуција од 21.1 мегапиксели, кој освен фотографии може да снима и HD видео. Неодамна, "Nikon", исто така, го најави моделот D90, кој ќе може да снима видео во HD, но "Nikon" тоа го прави во 720 пиксели, додека Canon Mark II снима во полна 1.080 пиксели резолуција со 30 фрејмови во секунда. Распонот на чувствителност на сензорот на светло е од ISO 50 до ISO 25.000 (со засилување, инаку распонот е до ISO 6.400). "Canon" му додаде и систем за автоматско чистење на сензорот, го зголеми дисплејот на 3 инчи во дијагонала и му вгради DIGIC 4 процесор за обработка на фотографиите. Брзината на снимање на новиот 5D модел е 3,9 фотографии во секунда. За фотографии во JPEG формат "фотографирањето" во низа е неограничено, додека за RAW е ограничено на 14 фотографии во низа.



ASUS N10



Компанијата "Asus", која остварува одлични резултати со продажбата на своите ултрамали и евтини преносни компјутери од серијата Eee, претстави уште еден, но надвор од спомнатата серија, под називот N10. Разликата меѓу нотебоок и стандардните ултрапреносни компјутери полека се намалува. N10 има Atom N270 процесор на Intel, кој работи на такт од 1.6 GHz, 2GB RAM меморија, тврд диск со капацитет од 250 GB и графичка картичка GeForce

9300M

GS. Сè ова е спакувано во мало куќиште со дисплеј со дијагонала од 10,2 инчи и резолуција од 1.024 x 600, а преносникот има и WLAN, читач на отпечатоци од прсти и веб-камера.

NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

SEKOE DETE GI SAKA I VOZRASCHITE ISTO TAKA

HARIBO

Happy-Cola
GOLDBÄREN
BERRIES
KOHNULLEN
WALDBEEREN
PFIRSICHEN
PRIMAVERA ERDBEEREN
QUAXI

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk